



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	29.05. 2018 година ден месец година Свети Николе Број 6	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
--	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување за Заклучок за санација на потпорен сид бр. 0801- 131 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на чл. 22 став 1точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и чл. 10 став 1 алинеја 1 и 2 во врска со чл. 24 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.05.2018 година донесе

ЗАКЛУЧОК

Се задолжува Градоначалникот на општина Свети Николе, во рамките на своите законски надлежности преку комисији кои ќе ги формира да изврши увид во фактичката состојба и да ги превземе сите мерки и активности за санација на потпорен сид на ул.„Кузман Капидан“ и потпорен сид на ул. „Цветан Димов“ кои се оштетени како резултат на обилните врнежи.

О б р а з л о ж е н и е

До Советот на општината на седницата одржана на ден 29.05.2018 година беше доставена информација за големи оштетувања на два потпорни зида на улиците „Кузман Капидан“ и „Цветан Димов“ до таа мерка што сериозно се загрози здравјето и безбедноста на луѓето кои живеат во нивна близина. Советот на општината расправаше по доставената информација, а бидејќи наведената проблематика спаѓа во надлежност на Советот и Градоначалникот, ја прифати информацијата и го задолжи Градоначалникот да превземе мерки за надминување на состојбите и санација на оштетените објекти.

Бр. 0801- 131

Совет на Општина Свети Николе

29.05. 2018 година

Претседател,

Свети Николе

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за приоритет на Проект поставување фотоволтажни панели за производство на зелена енергија бр. 0801- 132 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/2
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 како и член 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 донесе

О Д Л У К А

за приоритет на Проект поставување фотоволтажни панели за производство на зелена енергија

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за приоритет на реализација на Проект за поставување на фотоволтажни панели за производство на зелена енергија со доделување на концесија на добра од општ интерес.

Член 2

Со реализација на наведениот проект ефикасно ќе се искористат сончевите периоди кои се карактеристични за Овче Поле, ќе се обезбедат дополнителни средства за финансирање на општината, ќе се воведат нови технологии, процеси и услуги во корист на граѓаните и компаниите во Општина Свети Николе и ќе се обезбеди заштита на животната средина и одржливост.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр. 0801- 132

29.05. 2018 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе

Претседател,

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на цени на половни водомери бр. 0801- 133 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/3
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ,, бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година донесе

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлука за утврдување на цени на половни водомери

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на **Одлука за утврдување на цени на половни водомери** донесена од управниот одбор на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе бр. 0202-235/2 од 22.05.2018 година.

Член 2

Оваа одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801 - 133

29.05.2018 година

Свети Николе

Претседател,

на Совет на Општина Свети Николе

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност на Одлука за изменување на ценовник на услугите во спортски објекти на подрачјето на Општина Свети Николе 0801- 134 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/4
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ,, бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година донесе

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлука за изменување на ценовник на услугите во спортски објекти на подрачјето на Општина Свети Николе

Советот на Општина Свети Николе дава согласност на Одлука за изменување на ценовник на услугите во спортски објекти на подрачјето на Општина Свети Николе донесена од Управниот Одбор на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе бр. 0202-235/3 од 22.05.2018 година.

Член 2

Оваа одлука стапува на сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801 - 134

29.05.2018 година

Свети Николе

Претседател,

на Совет на Општина Свети Николе

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок за усвојување на измена на Годишен план за вработување на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе 0801- 135 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/5

29.05. 2018 година

Свети Николе

Општина Свети Николе

Градоначалник,

М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29. 05. 2018 година донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на измена на Годишен план за вработување на
СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе**

1. Се усвојува Измената на Годишниот план за вработување на СОУ „Кочо Рацин ,, Свети Николе за 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801 -135

29.05. 2018 година

Свети Николе

Претседател,

на Совет на Општина Свети Николе

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал Прв од 01.01. 2018 година до 31.03.2018 година бр. 0801- 136 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/6
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

492	Отплата на главнина кон домашни институции													
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт													
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	48.856.916	2.339.142	3.194.529	29.654	545.000	16.764	36.998.800	0	0	0	89.595.245	2.385.560	87.209.685
480	Купување на опрема и машини	3.646.000	20.000	158.936	29.654	535.000	14.600							
481	Градежни објекти													
482	Други градежни објекти	41.710.916	2.319.142	3.010.428				36.998.800						
483	Купување на мебел													
484	Стратешки стоки и други резерви													
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.100.000		25.165		10.000	2.164							
486	Купување на возила	2.400.000												
487	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови													
488	Капитални дотации до ЕЛС													
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации													

0801-136
29.05.2018

Преседател на совет
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2018 година бр. 0801- 137 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/7
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.



Градоначалник на Општина Свети Николе

тел: + 389 32 444 169 факс: + 389 32 440 911

e-mail: info@svetnikole.gov.mk

www.svetnikole.gov.mk

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
ЗА ПРВИОТ КВАРТАЛ ЗА 2018 ГОДИНА**

26.04.2018 год.

Општина Свети Николе во текот на првиот квартал од 01.01.2018 до 31.03.2018 година има реализација на Буџетот на Општина Свети Николе во вкупен износ од **57.773.189,00 денари** или изразено во процент изнесува **16,15 %**, споредено план со реализација.

Основниот буџет на Општина Свети Николе за првиот квартал има реализација од **17.095.741,00** денари или изразено во проценти изнесува **11,47%**. Следејќи ја историјата на базата на податоците за реализацијата во последните пет години мораме да напоменеме дека првиот квартал од 2018 годината не се наоѓа на ниво кое би требало да го има за овој квартал. Со анализата која е направена во одделението за финансии и буџет констатирано е дека општината постепено ја зголемува својата ликвидност со тоа што се обидува да изврши исплата на заостанатите обврски кон коминтентите и се обидува да оствари максимално прибирање на приходите со што би се овозможило поголема финансиска сигурност. Според вкупните приходи општинскиот основен буџет има реализација во приходниот дел во вкупен износ од **17.095.741,00** денари, а од истите реализација на расходите во вкупен износ од **16.653.410,00** и во овој износ реално убрани средства се **17.095.741,00** денари и немаме потрошен вишок на средства а салдо на 31.03.2018 во износ од **3.346.096,00** денари.

Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата на плата, надоместоци и придонеси има потрошено **6.135.498**, а остатокот на средства се за исплата на обврските кои општината ги сервисира и е на повидок да се воведат максимална финансиска контрола и дисциплина во делот на исплатата на основниот буџет.

Ако се направи анализа на средствата како се реализирани и потрошени како реализација/план за овој прв квартал од 2018 се добива следната слика на реализација на трошоци во основниот буџет:

- За плати и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се потрошени **35.88%** од вкупните расходи, а соодносот реализација/план е **21,51%**
- за непредвидени трошоци на од тековната резерва потрошени се **277.073,00** денари и овој износ во вкупните трошоци влегува со **1,62%** или споредено план/реализација е **46,17%**
- За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како и трошоци направени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има направено трошок кој изразен во процент изнесува помалку од **0,28%** од вкупните трошоци или во денари изразено изнесува **41.985,00** денари, а соодносот реализација/план е **8,72%**
- За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта) исплатени

се **27,88%** од планираните трошоци или во денари изразено изнесува **2.751.361,00** денари, а во однос на вкупните трошоци е **16,09%**

- За материјали и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на уличното осветлување, одржувањето во детското одмаралиште во Дојран како и сите поправки кои се направени во општинската зграда, во овој дел спаѓа и набавката на материјали за посебни намени, самиот износ за овие трошоци изнесува **675.001,00** или **6,88%** од планираните трошоци, во однос на вкупните трошоци реализирано е **3,94%**
- За поправки и одржување на моторни возила, поправка и замена на резервни делови гуми и други делови кои се потребни за возниот парк на општината како и за одржување на зелени површини се потрошени средства во износ од **1.157.922,00** денари или во проценти **12,39%** од планираното, во однос на вкупните трошоци реализирано е **6,77%**
- За други договорни услуги ангажирање на лица кои имаат извршено определени услуги кон општината, надомест за експропријација, исплата на проекти за урбанистички и просторни планови, примарна заштита, услуги за копирање и печатење има реализирано **1.085.472,00** денари или **4,66%** од вкупните расходи, а реализирано во однос на планирано е **6,34%**
- За расходите кои се однесуваат на репрезентација, посета на семинари и конференции, објава на огласи, чланарина во домашни и странски заедници има издвоено средства во износ од **616.033,00** денари или **22,55%**, а во однос на вкупните расходи **3,6%**
- На ставката 427 која се однесува за привремени вработувања за лицата вработени по договор со Агенција за привремени вработувања потрошени се **487.191,00** или во однос со вкупните расходи **2,84%**.
- На ставката за каматни плаќања кон домашни кредитори исплатени се **43.794,00** денари или во однос на планираните **17,51%**, а споредено со вкупните расходи од овој квартал изнесува **0,25%**
- На ставките кои се однесуваат за исплатата на невладини организации, здруженија на граѓани како и трансферите до спортски клубови и организации од невладин сектор има остварување во овој прв квартал од годината во износ од **510.000,00** денари или изразено во проценти **18,44 %**, а во однос на вкупните расходи е **2,98%**
- За разни трансфери има исплатено **107.060,00** денари и процентот изнесува **3,92 %**, а во однос на вкупните расходи е **0,62%**
- Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и награда за новороденчина изнесува **425.878,00** денари или **25,05%** или со **2,49%** од вкупните расходи

- за купување на опрема и машини има потрошено **20.000,00** денари или **0,54%** од планираните расходи а во вкупните расходи влегува со **0,11%**
- За изградба и реконструкција на патишта улици и автопати има реализација во износ од **2.319.142,00** или процентуално изнесува **5,56%**, во однос на вкупните расходи реализацијата е **13,56%**
- за исплата на надомест за одземен имот - експропијација општината има исплатено **169.439,00** денари или **14,73%** споредено со планираното а во вкупните расходи влегува со **0,84%**.

Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на општина Свети Николе за прв квартал за 2018 година. Можеме да констатираме дека имаме релативно просечна реализација за првиот квартал и на приходите и на расходите со максимално остварување на приходите од **11,47%** и расходите од **11,17%**


Во делот за намеските дотации мора да се каже дека тие се реализирани во износ од **37.618.288,00** денари или изразено во проценти **24,28%**. Динамиката на реализација е на идеална страна. Мораме да напоменеме дека иако во 2018 година имаме поголем буџет на финансиски средства кои се трансферираат до локално ниво средствата се доволни за сервисирање на сите потреби на буџетските корисници и општината работи на комплетна анализа за изнаоѓање на решение за подобрување на ефикасноста и ефективноста како и економичноста во сите буџетски корисници. Особено има проблем во делот на сервисирање на оперативните трошоци кои се иако минимални не можат комплетно да се извршат и исплатат од страна на буџетскиот корисник од областа на средното образование каде сликата се драстично разликува со другите буџетски корисници кои веќе се со зголемена ликвидност и размислуваат на подобрување на условите и капитални инвестиции во своите институции. Се разбира дека кога станува збор за капитални инвестиции секако дека и општината помага во спроведувањето на проектите. Вкупната реализација на расходната страна на буџетските корисници изнесува **34.591.052,00** денари или изразено **22,33%** реализирано во однос на планирано.

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот изнесува **17,16 %**. Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво и се на очекуваното ниво на реализација споредено со претходната година .

1. Номинален и сликовит приказ на предвидените расходи на Општина Свети Николе за 2018 и реализираните заклучно со 31.03.2018 година

Планирани расходи по видови	планирани расходи за 2018	реализирани расходи 2018	план/реализација 2018 год
Плати,наемнини и надоместоци	158.561.725	37.443.206	23,61
Резерви и недефинирани расходи	600.000	277.073	46,18
Стоки и услуги	95.983.068	13.050.722	13,60
Субвенции и Трансфери	6.595.157	617.000	9,36
Каматни плаќања	250.000	43.794	17,52
Социјални бенифиции	1.700.000	425.878	25,05
Капитални расходи	89.595.245	2.385.560	2,66
Вкупно планирани расходи	353.285.195	54.243.233	15,35


1.1 Преглед на предвидени со реализирани расходи по намени




1.2. Сlikовит приказ на предвидени расходи соодветно по зафатнината која ја имаат во Буџетот за 2018 година



1.3. Сlikовит приказ на предвидени расходи по предвидени намени во основниот Буџетот на Општина Свети Николе за 2018



1.4. Сливовит приказ на реализирани расходи по предвидени намени во основниот Буџетот на Општина Свети Николе за 2018 заклучно со 31.03.2018




2. Номинален и сликовит приказ на предвидените приходи на Општина Свети Николе за 2018 и реализација заклучно со 31.03.2018 година


Планиран приходи по видови	предвидени приходи 2018	реализирани приходи 2018	план/реализација со 31.03.2018
Даночни приходи	65.188.494	8.466.257	13%
Неданочни приходи	5.870.000	854.354	15%
Капитални приходи	46.249.848	669.423	1%
Трансфери	31.716.110	7.105.707	22%

Наменски дотации (блок)	154.890.072	37.618.288	24%
Приходи од самофинан.активности	16.557.583	2.387.993	14%
Донации	37.213.088	216.489	1%
Пренесено салдо од претходна година	7.221.786	454.678	6%
Вкупно планирани приходи	364.906.981	57.773.189	16%


2.1 Преглед на предвидени со реализирани приходи по намени




2.2.Сликовит приказ на предвидени приходи соодветно по зафатнината која ја имаат реализацијата наспроти план за Буџетот за 2018 година



2.3. Сливовит приказ на вкупен предвиден Буџет за 2018 година по приходни конта



2.4. Сливовит приказ на реализиран вкупен Буџет за 2018 година по приходни конта



Според погоре прикажаниот графикон може да се констатира дека Општина Свети Николе по соодветните програми се обидува максимално да ја извршува функцијата за соодветните политики во сите области кои ги има зацртано и предвидено за 2018 година.

Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи во Основниот Буџет во првиот квартал за 2018

конто	Опис на приход	Планирано	Реализирано
711	Данок од доход, добивка и капитални добивки	2.100.000	513.587
713	Даноци на имот	13.900.000	2.882.329
717	Даноци на специфични услуги	41.978.494	5.070.341
718	Такси за користење или вршење на дејност	7.210.000	0
722	Такси и надоместоци	700.000	313.406
723	Административни такси и надоместоци	2.100.000	233.349
724	Други владини услуги	120.000	0
725	Други неданочни приходи	2.950.000	193.974
741	Трансфери од други нивоа на власт	31.716.110	7.105.707
731	Продажба на капитални средства	0	0
733	Продажба на земјиште и нематријално вложување	46.249.848	669.423
	Вкупно	149.024.452	17.095.741

Совет на Единица на Локална Самоуправа

Претседател,

Бр.0801-137

29.05.2018

Свети Николе

д-р Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ПРВ квартал бр. 0801- 138 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/8
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски - збирен за ПРВ квартал

Општина:

СВЕТИ НИКОЛЕ

Квартал: ПРВ КВАРТАЛ

од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

Датум на поднесување на извештајот:

05.05.2018

(ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	1.804.857	8.384.577		9.664.160	9.664.160	19.853.594
февруари	5.803.506	1.216.454		16.245.602	16.245.602	23.265.562
март	831.488	5.033.586		15.437.540	15.437.540	21.302.614
април						0
мај						0
јуни						0
јули						0
август						0
септември						0
октомври						0
ноември						0
декември						0

Образложение:

Недоспeани обврски 5.794.658,00 денари

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	14.100
402	
403	
404	
411	
412	
413	6.350
414	
420	13.000
421	821.216
423	2.191.089
424	732.194
425	1.052.710
426	1.585.365
427	
451	
452	
453	
461	1.000.000
462	
463	
464	1.000.000
465	
471	
472	
473	
474	
480	252.260
481	
482	12.613.330
483	
484	
485	
486	21.000
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	21.302.614

0801-138

29.05.2018

Свети Николе

Претседател на совет
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините бр. 0801- 139 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/9
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина:

СВЕТИ НИКОЛЕ

Извештаен период :

од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година

(ден, месец, година)

(ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот:

05.05.2018

(ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемоодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансџи (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главница		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**			
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата		на почетокот	на крајот				
1	МСИП/48		Светска Банка МКД		47.602.286		13 год.	3 год.							12.02.2018					12.02.2018		43.794						0
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												

Забелешки:

Општина Свети Николе е задолжена, има извршено исплата за износот кој го наведуваме во овој извештај.

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Заемоодавач	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансџи (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главница		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Датум на достасување на обврската		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Заемо примач (назив на ЈП)	
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата	Главница	Камата		на почетокот	на крајот				
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												

Забелешки:

Нема задолжување од страна на јавното претпријатие

0801-139
29.05.2018
Свети Николе

Претседател на совет

Кире Алексов с.р.

* а) месечно; б) квартално; в) полугодично; г) годишно; д) друго;

** Податоците се однесуваат на главнина на долгот

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок за усвојување на Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе за период од 01.01. 2018 година до 31.03. 2018 година бр. 0801-40 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/10
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ., бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за материјално-финансиското работење на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе за период од 01.01. 2018 година до 31.03. 2018 година

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за материјално-финансиското работење на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе за период од 01.01. 2018 година до 31.03. 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801 - 140
29.05. 2018 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Заклучок за усвојување на Извештајот за материјално-финансиското работење на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе за период од 01.01. 2018 до 31.03.2018 година бр. 0801- 141 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/11
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година донесе

ЗАКЛУЧОК

**за усвојување на Извештајот за материјално-финансиското работење на ЈКП „Комуналец,,
Свети Николе за период од 01.01. 2018 година
до 31.03. 2018 година**

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за материјално-финансиското работење на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе за период од 01.01. 2018 година до 31.03. 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,

Бр.0801 - 141
29.05. 2018 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за парична помош за талентиран ученик бр. 0801- 142 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/ 12
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2017 година бр.0801-579 од 29.12.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.05.2018 донесе:

О Д Л У К А

за парична помош за талентиран ученик

Член 1

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 15.000,00 денари на лицата **Мелита и Игор Стојкови** од Свети Николе со стан на улица „ 9-ти Мај,, бр. 6 на име финансиска помош за учество на натпревари на нивнта ќерка Оливера Стојкова на GENIUS Oyimiadvo OSWEGO New York State of USA.

Член 2

Одобрените средства од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на општина Свети Николе програма А0 на ставка 413 подставка 413 110 (тековна резерва- непредвидени

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801- 142

29.05.2018

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе

Претседател,

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за парична помош за лекување бр. 0801- 143 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/13
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2017 година бр.0801-579 од 29.12.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.05.2018 донесе:

О Д Л У К А

за парична помош за лекување

Член 1

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 15.000,00 денари на лицето **Маја Велкова** од Свети Николе со стан на улица „ Ударничка,, бр. 2/18 на име финансиска помош за лекување.

Член 2

Одобрените средства од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на општина Свети Николе програма А0 на ставка 413 подставка 413 110 (тековна резерва- непредвидени трошоци).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801- 143

29.05.2018

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе

Претседател,

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлука за парична помош за изградба на црква бр. 0801- 144 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/14
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2017 година бр.0801-579 од 29.12.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.05.2018 донесе:

О Д Л У К А

за парична помош за изградба на црква

Член 1

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 10.000,00 денари на Црковниот Одбор на село Црнилиште за изградба на Црква.

Член 2

Одобрените средства од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на општина Свети Николе програма А0 на ставка 413 подставка 413 110 (тековна резерва- непредвидени трошоци).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801- 144

Совет на Општина Свети Николе

29.05.2018

Претседател,

Свети Николе

Кире Алексов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Решение за разрешување и именување на член во Управниот Одбор на ЈКП “Комуналец” – Свети Николе за парична помош за изградба на црква бр. 0801- 145 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година.

Бр.0901-146/15
29.05. 2018 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
М-р. Сашо Велковски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ,, бр.5/02) како и член 26 од Законот за Јавните Претпријатија („Сл.Весник на РМ,, бр. 38/96,6/02,40/03, 49/06,22/07 83/09,6/12), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 29.05. 2018 година донесе:

РЕШЕНИЕ
за разрешување и именување на член во Управниот Одбор на
ЈКП “Комуналец” – Свети Николе

Член 1

Од член во Управниот Одбор на ЈКП “Комуналец” се разрешува:

- Стојанче Петрушев

Член 2

За член во Управен Одбор на ЈКП “Комуналец” се именува:

- Катерина Данаилова

Член 3

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801-145
29.05. 2018
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Кире Алексов с.р.

СОДРЖИНА

1. Заклучок за санација на потпорен ѕид. стр
2. Одлука за приоритет на Проект поставување фотоволтажни панели за производство на зелена енергија стр.
3. Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на цени на половни водомери стр.
4. Одлука за давање согласност на Одлука за изменување на ценовник на услугите во спортски објекти на подрачјето на Општина Свети Николе. стр.
5. Измена на Годишен план за вработување за 2018 година на СОУ „Кочо Рацин,, Свети Николе. стр.
6. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал Прв од 01.01. 2018 година до 31.03.2018 година. . . стр.
7. Извештај за реализација на Општина Свети Николе за првиот квартал за 2018 година. . . . стр.
8. Квартален извештај за достасани ненамирени обврски – збирен за ПРВ квартал стр.
9. Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините стр.
10. Извештај за материјално-финансикото работење на ЈП „Погребални услуги,, Свети Николе за период од 01.01. до 31.03.2018 година
11. Извештај за материјално-финансикото работење на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе за период од 01.01. до 31.03.2018 година. стр.
12. Одлука за парична помош за таленти. стр.
13. Одлука за парична помош за лекување. стр.
14. Одлука за парична помош за изградба на црква. стр.
15. Решение за разрешување и именување на член во Управниот Одбор на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе. стр.

Бр.0801-147
29.05. 2018
Свети Николе